



## Влатко Алексов

E-mail:  
vlatkoaleksov@gmail.com

### **Образование**

2007 - 2011 Специјализација по интерна медицина - Медицински Факултет - Скопје  
2000 - 2006 Универзитет „Св. Кирил и Методиј,, - Медицински Факултет - Скопје  
1996 - 2000 Гимназија „Добри Даскалов,, - Кавадарци - Природно математички смер

### **Волонтирање и додатна едукација**

- I. 01.2008 - 06.2008 Клиника за токсикологија-ургентен центар
- II. 09.2008 - 09.2009 **Воена болница Скопје - Кабинет за ехотомографија**  
(Едукација за ехотомографија на абдоминални органи, со Try cut биопсии нацнр дроб
- III. 02.2010 –12,2011 **Градска општа болница 8ми Септември Скопје - оделение за Гастероентерохепатологија)**
- IV. 11.2010 - 01.2011 **Едукација за ехотомографија на тироидна жлезда на Клиниката за Ендокринологија - Скопје**
- V. 06.20110 - 12,2012 – **Едукација за гастроскопија и колоноскопија** на одделот за ендоскопија при оделението за гастероентерохепатологија во ГОБ 8ми Септември-Скопје под менторство на д-р Зоран Стојановски.
- VI. Активно учество на повеќе конгреси во република македонија и странство со презентација на повеќе од десет сопствени трудови , меѓу кои:
  1. **19th World Conference of family Doctors “Wonca Cancun 2010”** - “ Necessity of measuring glomerular filtration rate in general population”.
  2. **1st Congress of Association of General Practice/Family Medicine of South-East Europe Ohrid Macedonia 2009** - “Several cases of osteoarthritis”.
  3. **2nd Congress of Association of General Practice/Family Medicine of South-East Europe Antalya Turkey 2010** - “Taking pills doesn’t mean that you have controlled blood pressure”.
  4. **Прв Ревматолошки конгрес Охрид-2009** - “Остеоартритисот и ревматоидниот артритис, како диференцијално-дијагностички проблем во некои случаи”.
  5. **IV конгрес на македонското респираторно здружение со меѓународно учество Охрид 2008-** “Карцином на белите дробови во град Кавадарци во периодот 1991-2005год”.
  6. **II конгрес на лекарите по општа медицина на Р. Македонија 2008 год.** Охрид - “Ревматоидниот артритис и остеопорозата”.

**Претходни работни места**

06.2007 - 02.2010 ПЗУ Ал-медика- Кавадарци

Матичен доктор

01.2012 –08.2013 ПЗУ Интернал медика Кавадарци

Специјалист по интерна медицина

09.2013- ГОБ 8ми Септември Скопје Одделение за Гастроентерохепатологија а од 04,2015 и како раководител на Ургентниот центар

**Персонални способности**

Мајчин јазик

Македонски

Странски јазик

Англиски

Германски

читање

одлично

основно

пишување

многудо добро

основно

говорење

одлично

основно

**Компјутерски вештини**

Microsoft word, excel, power point, outlook

Corel draw

**Хоби:**

Свирење гитара, член на фолклорниот ансамбл Тиквеш, спортист-кошаркар повеќе од 12 години, моделарство, градинарство.